

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 22

31 јануари 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
394. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	3	398. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Душегубица“ на користење- концесија.....	13
395. Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид.....	6	399. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Кадина Река“ на користење-концесија.....	14
396. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Општина Куманово.....	13	400. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2020 година.....	14
397. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата бр. 2 „Копришница“, бр.5 „Рожден“, бр.1 „Сараево“, бр.2 „Ратевска Река“, бр.3 „Палазлија“, бр.4.,„Џами Тепе“, бр.6 „Чифлик“ и бр. 4 „Велешта“.....	13	401. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип.....	14
		402. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.....	16

	Стр.		Стр.
403. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.....	19	413. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања 1/2019.....	28
404. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ Штип.....	22	414. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	28
405. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2020 година.....	25	415. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за поставување на линиски вод Долгаш КО Евла, Општина Центар Жупа.....	29
406. Одлука за доделување на средства на Државен ученички дом „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод.....	25	416. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Прилеп.....	30
407. Одлука за давање согласност на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година.....	25	417. Решение за именување секретар на Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница.....	30
408. Одлука за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба.....	25	418. Решение за изменување на Решението за формирање Совет за координација на безбедносно-разузнавачката заедница.....	30
409. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2020 година.....	26	419. Решение за изменување на Решението за именување на претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги.....	31
410. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	27	420. Правилник за рамката на општи компетенции за припадниците на затворската полиција.....	31
411. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижностите.....	27	421. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју и оценувањето на давателите на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита, како и образецот на извештајот за полугодишното интервју и образецот за оценување.....	44
412. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....	27	422. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.....	55
		Огласен дел	1-56

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

394.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јануари 2020 година.

Бр. 08-844/1
24 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), во член 40 став (3) зборот „три“ се заменува со зборот „два“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„За директор на Управата за сигурност во железничкиот систем може да биде именувано лице кое ги исполнува условите утврдени во Законот за инспекциски надзор.“.

Ставот (5) се брише.

Член 2

Во член 46 став (3) зборовите: „од ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „од ставот (2)“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„За инспектор од ставот (3) на овој член, може да бидат избрано лице кое ги исполнува условите утврдени со Законот за инспекциски надзор.“.

Ставовите (5), (6) и (7) се бришат.

Член 3

Членот 47 се менува и гласи:

„(1) При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите од членот 46 од овој закон изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.“.

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци, а во случај кога ќе оцени дека тоа е оправдано, може со решение да изрече опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

(3) Кога инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор.

(4) Против решението на инспекторите од членот 46 од овој закон, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.

(5) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако тоа го бара итноста на мерките одредени во решението.

(6) За изречените опомени од ставот (2) на овој член, инспекторите од членот 46 од овој закон воспоставуваат и водат евиденција.

(7) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.“.

Член 4

Членот 47-а се брише.

Член 5

Членот 49-а се брише.

Член 6

Во член 50 став (1) воведната реченица се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 50 евра до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако.“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во висина 250 до 500 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“.

Член 7

Во член 51 став (1) воведната реченица се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 50 евра до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако.“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во висина од 250 евра до 500 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“.

Член 8

Во член 52 став (1) воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:“.

Член 9

Членот 52-а се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице од членот 37 став (2) од овој закон кое ќе дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот од членот 37 став (1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 евра до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот согласно со членот 37-а став (6) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 1.000 евра до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на наведената веб-страницата од членот 37-а ставот (3) од овој закон, како и доколку не ја постави снимката од целиот испит на наведената веб-страница согласно со членот 37-а став (3) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на членот на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 37-б став (8) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 50 евра до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци, ќе му се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 37-б ставови (4) и (5) од овој закон.

(6) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 37-б ставови (2) и (3) од овој закон.

(7) Глоба во износ од 150 евра до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој го полага испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку постапува спротивно на членот 37-б ставови (2) и (3) од овој закон.

(8) Со глоба од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на комисијата од членот 37-м став (2) од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот од членот 37 став (1) од овој закон, а тоа не го констатираат во извештајот до директорот на Управата за сигурност во железничкиот систем.“.

Член 10

Членот 53 се менува и гласи:

„(1) Прекршочната постапка за прекршоците од членовите 50, 51, 52 и 52-а од овој закон се водат пред надлежен суд.

(2) За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 46 од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.

(4) Одмерувањето на висината на глобата која е пропишана согласно со овој закон се врши согласно со Законот за прекршоците.“.

Член 11

Членот 53-а се брише.

Член 12

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 35/18), во членот 2 став (1) зборовите: „24 месеци“ се заменуваат со зборовите: „1 март 2021 година“.

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот систем.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR**

Neni 1

Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 dhe 64/18) në nenin 40 paragrafi (3) fjala "tre" zëvendësohet me fjalën "dy".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Drejtor në Drejtorinë për Siguri në Sistemin Hekurudhor mund të emërohet person që i plotëson kushtet e përcaktuara në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.”.

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 46 paragrafi (3) fjalët: "nga paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "nga paragrafi (2)."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Inspektor nga paragrafi (3) i këtij neni, mund të zgjidhet personi që i plotëson kushtet e përcaktuara me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese."

Paragrafët (5),(6) dhe (7) shlyhen.

Neni 3

Neni 47 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjatë kryerjes të mbikëqyrjes inspektuese, inspektorët nga neni 46 të këtij ligji shqiptojnë masa inspektuese për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të përcaktuara në pajtim me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.

(2) Nëse gjatë kryerjes të mbikëqyrjes inspektuese inspektori përcakton mangësi, ndërsa në rast kur vlerëson se ajo është e arsyeshme, mundet me aktvendim të shqiptojë vërejtje dhe të caktojë afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë, të përcaktuara me procesverbal.

(3) Kur inspektori do të vlerësojë se parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara mund të shkaktojnë ose shkaktojnë dëm të drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve ose dëm financiar ose dëm për pronën nga vlera më e madhe ose rrezikim të mjedisit jetësor ose rrezik të interesit publik, inspektori me aktvendim shqipton masa inspektuese, si detyrim, urdhëresë, ndalim dhe masa tjera, nëse është përcaktuar me akt të veçantë, me të cilin në mënyrë më përkatëse do të arrihet qëllimi i mbikëqyrjes inspektuese.

(4) Kundër aktvendimit të inspektorëve nga neni 46 i këtij ligji, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit të organin kompetent për vendosje në shkallë të dytë.

(5) Ankesa nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e prolongon realizimin e aktvendimit, nëse atë e kërkon urgjenca e masave të përcaktuara në aktvendim.

(6) Për vërejtjet e kumtuara nga paragrafi (2) i këtij neni, inspektorët nga neni 46 i këtij ligji, vendosin dhe mbajnë evidencë.

(7) Formën dhe përmbajtjen e evidencës nga paragrafi (6) të këtij neni e përcakton ministri që udhëheq me organin e Administratës Shtetërore kompetent për punët nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore."

Neni 4

Neni 47-a shlyhet.

Neni 5

Neni 49-a shlyhet.

Neni 6

Në nenin 50 paragrafi (1) fjala hyrëse ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 50 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë për mikro tregtarë, prej 50 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të vegjël, prej 250 euro deri në 6.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të mesëm, prej 250 euro deri në 10.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të mëdhenj, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:"

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në person juridik."

Neni 7

Në nenin 51 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 50 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë për mikro tregtarë, prej 50 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të vegjël, prej 250 euro deri në 6.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të mesëm, prej 250 euro deri në 10.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të mëdhenj, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:"

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në person juridik."

Neni 8

Në nenin 52 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:"

Neni 9

Neni 52-a ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës nga neni 37 paragrafi (2) të këtij ligji që do të lejojë të japë provim kandidati që nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për dhënien e provimit nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 2000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik të autorizuar i cili në mënyrë teknike e zbaton provimin nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e bllokoi përfshirjen e radiofrekuencës në hapësirat për dhënien e provimit në pajtim me nenin 37-a paragrafin (6) të këtij ligji.

(3) Gjobë në shumë prej 1000 deri në 3.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik të autorizuar i cili në mënyrë teknike e zbaton provimin nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejtë në ueb faqen e theksuar nga neni 37-a paragrafi (3) të këtij ligji, dhe nëse nuk e vendosë incizimin nga i tërë provimi në ueb faqen e internetit të theksuar në pajtim me nenin 37-a paragrafi (3) të këtij ligji.

(4) Gjobë në shumë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet Komisionit nga neni 37 paragrafi (2) të këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me nenin 37-b paragrafin (8) të këtij ligji.

(5) Gjobë në shumë prej 50 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë për mikro tregtarë, prej 50 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të vegjël, prej 250 euro deri në 6.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të mesëm, prej 250 euro deri në 10.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarë të mëdhenj, do t'i shqiptohet institucionit të autorizuar i cili e zbaton provimin nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 37-b paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji.

(6) Gjобѐ në shumë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet anëtarëve të Komisionit nga neni 37 paragrafi (2) të këtij ligji, nëse lejоjnë kandidati të veprojë në kundërshtim me nenin 37-b paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji.

(7) Gjобѐ në shumë prej 150 deri në 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kandidatit i cili jep provimin nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me nenin 37-b paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji.

(8) Me gjобѐ në shumë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do të дëноhen anëtarët e komisionit nga neni 37-m paragrafi (2) të këtij ligji, nëse пërcaktojnë parregullsi në zbatimin e provimit nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, ndërsa atë nuk e ka konstatuar në raport te drejtori i Drejtorisë për Siguri në Sistemin Hekurudhor.”.

Neni 10

Neni 53 ndryshohet si vijon:

“(1) Procedura për kundërvajtje për kundërvajtjet nga nenet 50, 51, 52 dhe 52-a të këtij ligji mbahen në gjykatën kompetente.

(2) Për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, inspektorët nga neni 46 i këtij ligji, para parashtimit të kërkesës për ngritje të procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente do të zbatоjnë procedurë për barazim me lëshim të urdhërpagesës për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për kundërvajtje,

(3) Formën dhe пëрmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje e пërcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore.

(4) Matja e lartësisë së gjобѐs e cila është пërcaktuar në pajtim me këtë ligj realizohet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”.

Neni 11

Neni 53-b shlyhet.

Neni 12

Në Ligjin për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për siguri në komunikacionin hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/18), në nenin 2 paragrafi (1) fjalët: "24 muaj" zëvendësohen me fjalët: "1 mars 2021".

Neni 13

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë së Veriut të caktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare te Republikës së Maqedonisë së Veriut".

395.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИ-ШТИП И ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јануари 2020 година.

Бр. 08-843/1
24 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИ-ШТИП И ПАТНА ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД

Член 1

Во Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид („Службен весник на Република Македонија“ број 149/13, 134/17, 64/18, 168/18, 194/18 и 208/18), во членот 5 по зборовите: „и Анекс бр. 3 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево - Охрид“ се додаваат зборовите: „и Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид”.

Член 2

Во член 17 став 2 по зборовите: „и Анекс бр. 3 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид“ се додаваат зборовите: „и Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид”.

Член 3

Во член 19 став 2 по зборовите: „и Анекс бр. 3 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид“ се додаваат зборовите: „и Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид”.

Во став 3 по зборовите: „и Анекс бр. 3 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид“ се додаваат зборовите: „и Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид”.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

АНЕКС БР. 4

кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид заведен со бр. 08-9012/1 од 12.11.2013 год.

Склучен на ден _____ 2019 помеѓу:

Јавно претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија, со седиште на ул. Даме Груев бр.14, 1000 Скопје (во понатамошниот текст „Инвеститор“, со можните наследници, законски застапник и овластени потписници) од една

и

Sinohydro Corporation Limited, компанија основана според законите на Народна Република Кина со седиште на Зграда 23 бр. 17, Xicui Road, Haidian округ, Пекинг 100036, Народна Република Кина (во понатамошниот текст „Изведувач“, со можните наследници, законски застапник и овластени потписници) од друга страна, Во понатамошниот текст заеднички наречени „Договорни страни“.

Договорните страни склучија Договор за изградба на автопат, делница Кичево – Охрид, заведен со број 08-9012/1 од 12.11.2013 („Договор“). Договорните страни го изменија и дополнија Договорот со Анекс бр.1 од 04.05.2018 година, со кој рокот за завршување на работите беше продолжен до 30 јуни 2021 година, со Анекс бр.2 од 24.09.2018 година, со кој се пренаменија преостанатите парични средства од основниот Договор во висина од приближно 205.928.220,73 Евра и Анекс бр.3 од 16.11.2018 година, со кој се вклучија дополнителни и непредвидени градежни работи, како нужни и неопходни за целосно завршување на проектот и вредноста на основниот договор се зголеми за дополнителни 186.786.869,96 Евра.

Со оглед на фактот дека правото на продолжување на рокот за повлекување на средства од основниот договор за заем беше договорено да биде дефинирано најдоцна до 30.11.2018 година, а надлежната банка давател на заемот истото го одобри со известување од 09.07.2019 година, како и имајќи го предвид фактот дека, се наложи потреба од изведување на дополнителни непредвидени работи на проектот за кое нешто беше побаран и дополнителен заем во износ од 179.694.572,507 американски долари, кој заем беше одобрен од страна на надлежната банка давател на заемот со известување од 17.07.2019 година, кое нешто е познато на договорните страни, како и фактот дека Собранието на Република Северна Македонија донесе Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за изградба на Автопат – делница Кичево-Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт-импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта, кој е објавен во Службен весник на РСМ бр.244 од 26.11.2019 година и е влезен во сила, договорните страни се договорија: со овој Анекс бр.4 согласно природата и потребите за успешно завршување на изградбата на автопатот, делница Кичево-Охрид, меѓусебните односи од овој Анекс бр.4 да ги уредат на начин како што подолу е договорено.

1. Во овој Анекс бр.4 зборовите и изразите имаат исто значење како во Договорот бр. 08-9012/1 (изменет и дополнет со Анексот бр.1, Анексот бр.2 и Анексот бр.3).

2. Овој Анекс бр.4 се склучува помеѓу Инвеститорот и Изведувачот од Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид во согласност укажување на Надзорен орган бр.1005-12/1542 од 12.12.2019 година кое е составен дел на овој Анекс бр.4, согласно член 6 став 1 алинеја 1 од Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци – Штип и патната делница Кичево – Охрид (Службен весник на Република Македонија број 149 од 29.10.2013, број 134 од 22.09.2017, број 64 од 11.04.2018, број 168 од 11.09.2018, број 194 од 24.10.2018, број 208 од 14.11.2018 и број _____ од _____ 2019 година).

3. Договорните страни се согласија дека Инвеститорот ги презеде сите потребни активности за продолжување на рокот за повлекување на парични средства според Договорот за заем за финансирање на проектот за изградба на автопатот, делница Кичево-Охрид пред надлежната банка-давател на заемот која на ден 09.07.2019 година

го известити инвеститорот дека го одобрува барањето за продолжување на рокот за повлекување на парични средства заклучно со 31.12.2021 година.

Договорните страни, поради одобреното продолжување на рокот за повлекување на парични средства според Договорот за заем, се согласија одредбите од точката 15 ставовите 3, 4 и 5 од Анекс бр.1 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид заведен со бр.08-9012/1 од 12.11.2013 година да се бришат и да се стават вон сила.

4. Договорните страни се согласија преостанатите парични средства од основниот Договор за изградба на автопат, делница Кичево – Охрид, заведен со број 08-9012/1 од 12.11.2013, како и дополнителните парични средства од Анекс бр.3 кон Договорот да се користат за изведување на работи по неопходен редослед во процесот на изведување на работите и оформување на функционални делови по должината на трасата, така што средствата од дополнителниот заем ќе се користат откако ќе бидат искористени преостаните средства од основниот договор за заем.

За позициите кои што се договорени со основниот договор, а ќе останат да се изведуваат со средства од дополнителниот заем, ќе важат одредбите од основниот договор во поглед на пресметување на разлики во цени согласно член 13.8 од договорот и курсот на евро/долар 1,3644 дефиниран со основниот договор.

5. Договорните страни се согласуваат да ги решат сите прашања поврзани со исполнување на обврските преземени со овој Договор (изменет со Анекс бр.1, Анекс бр.2, Анекс бр.3 и овој Анекс бр.4) на пријателски начин и во заеднички интерес и да го имплементираат Договорот таму каде што не е постигната согласност.

6. Овој Анекс бр.4 ќе биде потпишан од страна на Инвеститорот и на Изведувачот веднаш после неговото усвојување од страна на Собранието на Република Северна Македонија и објавување во Службен весник на Република Северна Македонија.

7. Сите останати услови од Договорот, Анексот бр.1, Анексот бр.2 и Анексот бр.3 ќе останат во целосна примена. За избегнување на било каков сомнеж, во случај на несогласување на условите од Договорот, Анекс бр.1, Анекс бр.2, Анекс бр.3 и условите од овој Анекс бр.4, во тој случај ќе преовладуваат условите на овој Анекс бр.4 за работите што се предмет на уредување на овој Анекс бр.4.

8. Овој Анекс бр.4 е составен во шест (6) примероци на англиски јазик и шест (6) примероци на македонски јазик. Во случај на нејаснотии, англиската верзија ќе има предност.

9. Овој Анекс бр.4 ќе се смета за форма и ќе се чита како дел од договорот (како што е променет со Анексот бр.1, Анексот бр.2 и Анексот бр.3) со почитување на согласноста за предимство.

За и во име на Инвеститорот

За и во име на Изведувачот

Прилог:

-Укажување од Надзор бр.1005-12/1542 од 12.12.2019 година



JIM "Градежен Институт Македонија"
Компанија за градежниство, трговија и услуги
Ул. "Дрежелска" бр 12, 1000 Скопје, Македонија
Тел. 023006415 www.gim.com.mk gim@gim.com.mk

Дата: 12.12.2019
Бр. 1005-12/1542

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
НОБЕЛОВАРСКА ПУЛНИКА ПЕР БИРОЕ СИНТЕТИЧКИ
СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

Година	12-12-2019
Е.р.р.р.	
Ср. сав.	13524/1
Нова сав.	
Лич. Број	
Потпис	

До:

Ј.П. за државни патишта
Г-дин Зоран Китанов (Директор)
Ул. "Даме Груев" бр. 14
1000 Скопје, Македонија
С. Атанасова, Д. Пешевски, И. Митренцев

Проект: Надзор над изградба на Автопат А2, делница Кичево - Охрид

Врска: Договор за Надзор Ваш бр.07-430/29 и Наш бр.03-1673/1 од 19.02.2014 год.
Договор за Дополнителни услуги Ваш бр. 08-10591/30 од 13.11.2018 год.
и Наш бр.1002-14/2302 од 15.11.2018 год.

Предмет: Укажување за одобрено продолжување на рокот за повлекување на парични средства според Договорот за заем во согласност со Рокот за завршување на работите договорен со Анекс бр.1 кон Договорот

Почитувани,

Инвеститорот со допис бр. 09-7603/1 од 12.07.2019 година го извести Надзорот дека е одобрено продолжување на рокот за повлекување на парични средства според Договорот за заем во согласност со Рокот за завршување на работите договорен со Анекс бр.1 кон Договорот за изградба на Автопат, делница Кичево - Охрид заведен со бр. 08-9012/1 од 12.11.2013 година. Во прилог на овој допис е и писмо од Експорт - Импорт Банка - Кина бр. 06-7428/1 од 09.07.2019 година. Во приложениот допис од Експорт - Импорт Банка - Кина е наведено дека „Банката во одобрува продолжувањето на крајниот рок за исплата 14 февруари 2019, наведен во Договорот за заем (PBC(2014)02(296)) до 31 декември 2021“.

Дополку од страна на Инвеститорот се отстранат сите пречки (проектна документација, експропријација, дислокација и друго) а од страна на Изведувачот се направи добра организација на изведување на Работите, би можело во целост да бидат искористени паричните средства обезбедени со Договорот за заем за Основниот Договор во предвидениот рок утврден со допис бр. 09-7603/1 од 12.07.2019 година, односно, 31.12.2021 година.

Од страна на Надзорот му се укажува на Инвеститорот дека искористување на паричните средства од Договорот за заем од Основниот Договор за изведување на позиции по неопходен редослед на работите дека не останат позиции кои се предадени со Основниот Договор да се изведуваат со средства од Дополнителниот заем.

Начинот на плаќање на овие преостанати позиции од Основниот Договор кои треба да се плаќаат со средства од Дополнителниот заем Инвеститорот и Изведувачот меѓусебно да го регулираат.

Со прочит,

Главен Надзор
Ангел Настов
Потпис

ПРОЕКТ 31085
АВТОПАТ КИЧЕВО - ОХРИД
ГЛАВЕН НАДЗОР АНГЕЛ НАСТОВ
МАКЕДОНИЈА

AMENDMENT NO.4

to the Contract Agreement on construction of motorway, section Kicevo-Ohrid registered as No. 08-9012/1 on 12.11.2013

Concluded on _____ of _____ 2019 between:

Public Enterprise for State Roads of the Republic of North Macedonia, with headquarters on Dame Gruev 14, 1000, Skopje (hereinafter referred to as the "Employer", with the possible successors, legal representative, and authorized signatories) of one side,

and
Sinohydro Corporation Limited, company incorporated according to the laws of the People's Republic of China with headquarters on Building 23 No.17, Xicui Road, Haidian District, Beijing 100036, People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Contractor", with the possible successors, legal representative, and authorized signatories), of the other,

Hereinafter jointly referred to as the "Contract parties".

The Contract Parties entered into a Contract Agreement on Construction of Motorway, Section Kičevo-Ohrid registered as No. 08-9012/1 on 12.11.2013 (the "Contract"). The Contract Parties amended the Contract by Amendment No.1 dated 04.05.2018 that extended the Time for Completion to 30 June 2021, then by Amendment No.2 dated 24.09.2018 that reallocated the funds remaining under the primary Contract approximately in an amount of EUR 205.928.220,73 and by Amendment No.3 on 16.11.2018 with which additional and unforeseen construction works were included as needed and necessary for full project completion, and with which the primary Contract value increased for additional EUR 186,786,869.96.

Considering that the right to extension of deadline for disbursement of funds under the primary Contract loan was agreed to be defined by 30.11.2018, and authorized bank – loan provider approved it with a notification dated 09.07.2019, as well as considering that there was a need to perform additional and unforeseen works on the project, an additional loan of USD 179.694.572,507 was required, and the loan was approved by authorized bank – loan provider with a Notification of 17.07.2019, which is known to the Contracting Parties, as well as with the fact that the Parliament of the Republic of North Macedonia adopted the Law on Guarantee by the Republic of North Macedonia under the Loan Agreement for Additional Financing for the Project on Construction of Kicevo-Ohrid Motorway, to be concluded between the Export-Import Bank of China and the Public Enterprise for State Roads, that was published in the Official Gazette of the Republic of North Macedonia No. 244 on 26.11.2019 and has entered into force, the Contracting Parties have agreed as follows: with this Amendment No. 4, following the needs for successful completion of the construction of the motorway, section Kicevo-Ohrid, to regulate the mutual relations of this Amendment No.4 in the manner as agreed below.

1. In this Amendment No.4, the words and phrases shall have the same meaning as in the Contract Agreement No. 08-9012/1 (as amended with Amendment No.1, Amendment No.2 and Amendment No.3).

2. This Amendment No.4 shall be concluded between the Employer and Contractor of the Contract Agreement on Construction of Motorway, Section Kicevo-Ohrid, pursuant to Engineer's Notification ref.no.1005-12/1542 dated 12.12 2019, which is integral part of this Amendment No.4, and pursuant to Article 6, paragraph 1, indents 1 of the Law on Implementation of Infrastructure Projects for Construction of Motorway Section Miladinovci – Stip and Motorway Section Kicevo – Ohrid (Official Gazette of Republic of Macedonia No. 149 of 29.10.2013, No. 134 of 22.09.2017, No. 64 of 11.04.2018, No. 168 of 11.09.2018, No. 194 of 24.10.2018, No. 208 of 14.11.2018 and No. _____ of _____ 2019).

3. The Contracting Parties have agreed that the Employer has taken all necessary actions to extend the Availability Period for Disbursement of the Facility under the Loan Agreement on financing the Project on Construction of Motorway, Section Kicevo-Ohrid, before the authorized bank – loan provider, which on 09.07.2019 notified the Employer that it had approved the application for extension of the Availability Period for Disbursement of the Facility by 31.12.2021.

The Contracting Parties, because of the approved extension of the Availability Period for Disbursement of the Facility, agreed that the provisions of item 15 in paragraphs 3, 4 and 5 of the Amendment No.1 to the Contract on Construction of Motorway, Section Kicevo-Ohrid, registered with No. 08-9012/1 on 12.11.2013 shall be deleted and repealed.

4. The Contracting Parties have agreed that the funds remaining from the primary Contract on Construction of Motorway, Section Kicevo - Ohrid, registered as no. 08-9012/1 on 12.11.2013, as well as the additional funds from the Contract Amendment No.3 shall be used for executing the works in the necessary order in the process of performing the works and forming functional sections along the alignment, so that the additional loan funds are used after the funds remaining from the primary Loan Agreement are used.

For the items agreed to be executed under the primary Contract, but remaining to be financed with funds of the additional loan, the provisions of the primary Contract shall apply regarding calculation of price differences pursuant to Article 13.8 of the Contract and the EUR/USD rate of 1,3644 defined with the primary Contract.

5. The Contracting Parties agree to resolve any issues related to the fulfillment of the obligations undertaken with this Contract Agreement (amended by Amendments No.1, No.2, No.3 and this Amendment No.4) in a friendly manner and in the common interest and to implement the Contract Agreement where no agreement has been reached.

6. This Amendment No.4 shall be signed on behalf of the Employer and the Contractor immediately after its adoption by the Parliament of Republic of North Macedonia and publication in the Official Gazette of Republic of North Macedonia.

7. All other terms of the Contract and of Amendments No.1, No.2, No.3 shall remain in full force and effect. For the avoidance of doubt, in the event of any conflict between the terms of the Contract, Amendment No.1, Amendment No.2, Amendment No.3 and the terms of this Amendment No.4, then the terms of this Amendment No.4 shall prevail for the matters that are subject to regulation with this Amendment No.4.

8. This Amendment No.4 is composed in six (6) hard copies in English language and six (6) hard copies in Macedonian language. In case of any ambiguities, the English version shall take precedence.

9. This Amendment No.4 shall be deemed to form and be read and construed as part of the Contract (as amended by Amendment No.1, Amendment No.2 and Amendment No.3), respecting the agreed order of precedence.

For and on behalf of the Employer

For and on behalf of the Contractor

Appendix:

Engineer's Notification Ref. No.1005-12/1542 of 12.12.2019



GEIM - Civil Engineering Institute Macedonia
Company for construction, trade and services
Dzardenska 52, 1000 Skopje, Macedonia
Phone: 023086816 www.geim.com.mk gsm@geim.com.mk

Date: 12.12.2019

Ref. No. 1005-12/1542

ЈАВНО ПРЕДПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТНИЦИ
НДЕРМАРИЈА ПУБЛИКЕ ДЕН АРГОДЕ ШТЕТЕКАРЕ
ОКР. 3 - КИЧЕВО

Редовна Е. проект	12.12.2019		
Спр. кат. Прав. 1/2	Суд. 10/2019	Помош. Суд. 10/2019	Помош. Суд. 10/2019
09/13524/1			

To:
Public Enterprise for state roads,
Mr. Zoran Kitanov (Director)
St. "Dame Gruev" no. 14,
1000 Skopje, Macedonia
S. Atanasova, D. Peshevski, I. Mitrencev

Project: Supervision on Construction of Motorway A2 Kicevo-Ohrid

Ref.: Contract for Supervision your no.07-430/29 and our no.03-1673/1 dated 19.02.2014
Contract for Additional Services your no. 08-10591/30 dated 13.11.2018 and our
no.1002-14/2302 dated 15.11.2018

Subject: Indication for approved extension of the Availability Period for Disbursement under the Loan Agreement, in accordance with the Time for Project Completion agreed with Amendment no.1 to the Contract Agreement

Dear Sir,

The Employer with letter ref. 09-7603/1 dated 12.07.2019 has informed the Engineer that extension of the Availability Period for Disbursement under the Loan Agreement, in accordance with the Time for Project Completion agreed with Amendment no.1 to the Contract Agreement on construction of motorway, section Kicevo - Ohrid, no. 09-7428/1 dated 09.07.2019 has been approved. In the attached letter from Export - Import Bank - China it has been indicated that "the Bank hereby agreed to extend the Disbursement Period of the Loan Agreement (PBC(2014)02(296)) from February 14, 2019 to December 31, 2021".

If all the obstacles (project documentation, expropriation, dislocation, etc.) are removed by behalf of the Employer and a good organization for execution of the Works is prepared by behalf of the Contractor the funds provided by the Loan Agreement to the Contract Agreement in the predicted deadline established with letter ref. 09-7603/1 dated 12.07.2019 i.e. 31.12.2021 could be fully utilized.

The Engineer indicates to the Employer that the usage of the funds from the Loan Agreement to the Contract Agreement for execution of items by the necessary order of the works that items which are predicted with the Contract Agreement will remain to be executed with funds from the Additional Loan.

The payment manner of these remaining items from the Contract Agreement which should be paid with funds of the Additional Loan, the Employer and the Contractor shall mutually regulate.

Sincerely yours,

Project Engineer
ПРОЕКТ - 31088
НАДЗОР АВТОПАТ КИЧЕВО ОХРИД
ГЛАВЕН НАДЗОР АНГЕЛ НАСОВ
Angjel Nastov
Потпис



Л И Г Ј
ПËР ПЛОТËСИМИ Е ЛИГИТИ ПËР РЕАЛИЗИМИ Е
ПРОЕКТЕВЕ ИНФРАСТРУКТУРОРЕ ПËР
НДËРТИМИ Е СЕГМЕНТИТИ РРУГОР
МИЛЛАДИНОВЦ – СХТИП ДНЕ СЕГМЕНТИТИ
РРУГОР КËРÇОВË – ОХËР

Нени 1

Нë Лигјин пëр реализимин е проектеве инфраструктуроре пëр ндëртимин е сегментити рругор Милладиново – Схтип днë сегментити рругор Кëрçовë – Охër (“Газета Зыртаре е Републикëс сë Македонисë” нумër 149/13, 134/17, 64/18, 168/18, 194/18 днë 208/18), нë ненин 5 пас фјалëвë: “днë Анекси нр. 3 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër” сhtohen фјалët: “днë Анекси нр. 4 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër” .

Нени 2

Нë ненин 17 параграфи 2 пас фјалëвë: “днë Анекси нр. 3 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër” сhtohen фјалët: “днë Анекси нр.4 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër”.

Нени 3

Нë ненин 19 параграфи 2 пас фјалëвë: “днë Анекси нр. 3 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër” сhtohen фјалët: “днë Анекси нр.4 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër”.

Нë параграфин 3 пас фјалëвë: “днë Анекси нр. 3 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër” сhtohen фјалët: “днë Анекси нр. 4 тë Мæррëвешјес пëр ндëртимин е автострадëс, сегментити рругор Кëрçовë – Охër”.

Нени 4

Ку лигји хын нë фуқи нë дитën е ботимити нë “Газетën Зыртаре тë Републикëс сë Македонисë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

396.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на Општината Куманово се даваат на времено користење за период од десет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест, недвижни ствари-деловни простории, со вкупна површина од 36,00 м2, кои се наоѓаат на улица „Доне Божинов“, на КП бр. 14281, КО Куманово, запишани во Имотен лист бр. 77963, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда Б4-6, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 12 м2 и

- зграда број 1, намена на зграда Б4-6, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 24 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-99/1
 28 јануари 2020 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

397.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТАТА БР. 2 „КОПРИШНИЦА“, БР.5
„РОЖДЕН“, БР.1 „САРАЕВО“, БР.2 „РАТЕВСКА
РЕКА“, БР.3 „ПАЛАЗЛИЈА“, БР.4 „ЦАМИ ТЕПЕ“,
БР.6 „ЧИФЛИК“ И БР. 4 „ВЕЛЕШТА“

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 203/19).

Член 2

Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата од членот 1 од оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените ловишта нема доставено ниту една прифатлива понуда.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-375/1
 28 јануари 2020 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

398.

Врз основа на член 34 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5
„ДУШЕГУБИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ЖИВ БОР увоз-извоз Ботун Дебарца ДОО, се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 5 „Душегубица“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Северна Македонија и ЖИВ БОР увоз – извоз Ботун Дебарца ДОО, ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Северна Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 588.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-375/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

399.

Врз основа на член 34 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 „КАДИНА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на граѓани ловечко друштво ЛД. ЕРЕБИЦА 2015 Скопје, се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Кадина река“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Здружението на граѓани ловечко друштво ЛД. ЕРЕБИЦА 2015 Скопје, ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Северна Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 275.730,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-375/3
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

400.

Врз основа на член 68 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2020 година изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи со исплата на платата за месец јануари 2020 година.

Бр. 44-384/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

401.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Компајлери: принципи, техники и алатки	Алфред В.Ахо	978-608247357-4	Арсламина	100 (македонски јазик)	1.769,00
2	Обработка на говорниот јазик: водич на теоријата, алгоритмот и развојниот систем	Ксудонг Хуанг	978-608259044-8	Арсламина	100 (македонски јазик)	1.375,00
3	Црната книга на комунизмот: криминал, терор, репресија	Стефан Куртоа	978-608259126-1	Арсламина	100 (македонски јазик)	1.460,00
4	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Роџер Скрутон	978-608247751-0	Арсламина	100 (македонски јазик)	934,00
5	Управно право	Вилијам Вејд	978-608259131-5	Арсламина	100 (македонски јазик)	1.630,00
6	Конкретна математика	Роналд Л.Грим	978-608247757-2	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.298,00
7	Еколошка органска хемија	Рене П. Шварценбах	978-608259121-6	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.775,00
8	Алгоритми за планирање	Стивен М. Лавал	978-608247752-7	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.497,00
9	Енергетски системи и одржливост: моќност за одржлива иднина	Боб Еварт	978-608247585-1	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.924,00
10	Наука за материјалите и инженерство	Вилијам Д. Калистер	978-608247764-0	Арсламина	30 (на албански јазик)	2.414,00
11	Податочно рударење	Ј. Хан	978-608247763-3	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.466,00
12	Програмски јазик C++	Бјорн Страструп	978-608247754-1	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.431,00
13	Податочни структури и алгоритми во Јава	Роберт Лафор	978-608247750-3	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.375,00
14	Вовед во информациски системи	Р. Кели Рејнер Јуниор	978-608259134-6	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.535,00
15	Основи на комплексната анализа со примени во инженерството и науката	Е.Б. Саф	978-608259052-3	Арсламина	30 (на албански јазик)	900,00
16	Обични диференцијални равенки и проблеми на гранични вредности	Џ.Хенри Едвардс	978-608247760-2	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.751,00
17	Нумеричка анализа	Ричард Л.Барден	978-60247756-5	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.839,00
18	Достигнувања во минерологијата при висок притисок	Ејн Отани	978-608259046-2	Арсламина	30 (на албански јазик)	902,00
19	Значењето на бракот	Р.П. Џорџ	978-608229784-2	Арсламина	30 (на албански јазик)	450,00
20	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Роџер Скрутон	978-608247748-0	Арсламина	30 (на албански јазик)	934,00
21	Проучување на филозофијата на религијата	Дејвид Стјуарт	978-608229984-6	Арсламина	30 (на албански јазик)	990,00
22	Раст, созревање и физичка активност	Роберт М. Малина	978-608247761-9	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.459,00
23	Управно право	Вилијам Вејд	978-608259058-5	Арсламина	30 (на албански јазик)	1.628,00
24	Статистика и цврстината на материјалите за архитектура и градежништво	Бери Оној	978-608247590-5	Арсламина	15 (македонски јазик)	844, 00
25	Европска унија	Али М.Ел	978-608247755-8	Арсламина	100 (македонски јазик)	850,00
26	Милерова анатомија на кучето	Хауард Еванс	978-608247132-2	Арсламина	100 (македонски јазик)	383,00

27	Природа и својства на почвите	Најл С.Брејди	978-608247594-3	Арслагина	100 (македонски јазик)	2.670,00
28	Историја на архитектурата	Спиро Костов	978-608259055-4	Арслагина	30 (на албански јазик)	1.300,00
29	Архитектура	Френсис Д.К. Чинг	978-608247762-6	Арслагина	30 (на албански јазик)	911,00
30	Вовед во меѓународна економија	Хенк Јагер	978-608247599-8	Арслагина	30 (на албански јазик)	876,00
31	Курс за јавна економија	Џон Лиц	978-608247601-8	Арслагина	30 (на албански јазик)	425,00
32	Развој на економијата	Дебора Реј	978-608247749-7	Арслагина	30 (на албански јазик)	1.625,00
33	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247202-7	Арслагина	30 (на албански јазик)	319,00
34	Маркетинг на услуги	Кристофер Лавлок	978-608247758-9	Арслагина	30 (на албански јазик)	1.844,00
35	Граѓанско право Том 1, Том 2	Жан Карбоние	978-608259128-5	Арслагина	30 (на албански јазик)	4.588,00
36	Општо казнено право	Жак Анри Робер	978-608259053-0	Арслагина	30 (на албански јазик)	383,00
37	Хемија на храна	Х.Д. Белиц	978-608247587-5	Арслагина	30 (на албански јазик)	1.200,00
38	Ветеринарна анатомија на домашните цицачи	Хорст Ерикс Конинг	978-608247765-7	Арслагина	30 (на албански јазик)	2.695,00
39	Применета биофармација и фармакокинетика	Леон Шаргел	978-608466716 978-608466717	Еуропартнер	100 (македонски јазик) 30 (на албански јазик)	1.564,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-689/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

402.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движените ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Компајлери: принципи, техники и алатки	Алфред В. Ахо	978-6082473 57-4	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.769,00
2	Обработка на говорниот јазик: водич на теоријата, алгоритмот и развојниот систем	Ксуедонг Хуанг	978-608259044-8	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.375,00
3	Црната книга на комунизмот: криминал, терор, репресија	Стефан Куртоа	978-6082591 26-1	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.460,00
4	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Роџер Скрутон	978-6082477 51-0	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	934,00
5	Управно право	Вилијам Вејд	978-6082591 31-5	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.630,00
6	Конкретна математика	Роналд Ј.Грим	978-6082477 57-2	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.298,00
7	Еколошка органска хемија	Рене П. Шварценбах	978-6082591 21-6	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.775,00
8	Алгоритми за планирање	Стивен М. Лавал	978-6082477 52-7	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.497,00
9	Енергетски системи и одржливост: моќност за одржлива иднина	Боб Еварт	978-6082475 85-1	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.924,00
10	Наука за материјалите и инженерство	Вилијам Д. Калистер	978-6082477 64-0	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	2.414,00
11	Податочно рударење	Ј. Хан	978-6082477 63-3	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.466,00
12	Програмски јазик C++	Бјорн Строступ	978-6082477 54-1	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.431,00
13	Податошни структури и алгоритми во Јава	Роберт Лафор	978-6082477 50-3	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.375,00
14	Вовед во информациски системи	Р. Кели Рејнер Јуниор	978-6082591 34-6	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.535,00
15	Основи на комплексната анализа со примени во инженерството и науката	Е.Б. Саф	978-6082590 52-3	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	900,00
16	Обични диференцијални равенки и проблеми на гранични вредности	Џ.Хенри Едвардс	978-6082477 60-2	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.751,00
17	Нумеричка анализа	Ричард Л.Барден	978-6024775 6-5	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.839,00
18	Достигнувања во минерологијата при висок притисок	Еји Отани	978-608259046-2	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	902,00
19	Значењето на бракот	Р.П. Џорџ	978-608229784-2	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	450,00

20	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Роџер Скрутон	978-608247748-0	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	934,00
21	Проучување на филозофијата на религијата	Дејвид Стјуарт	978-608229984-6	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	990,00
22	Раст, созревање и физичка активност	Роберт М. Малина	978-608247761-9	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.459,00
23	Управно право	Вилијам Вејд	978-608259058-5	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.628,00
24	Статистика и цврстината на материјалите за архитектура и градежништво	Бери Оној	978-608247590-5	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	844, 00
25	Европска унија	Али М.Ел	978-608247755-8	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	850,00
26	Милерова анатомија на кучето	Хауард Еванс	978-608247132-2	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	383,00
27	Природа и својства на почвите	Најл С.Брејди	978-608247594-3	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	2.670,00
28	Историја на архитектурата	Спиро Костов	978-608259055-4	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.300,00
29	Архитектура	Френсис Д.К. Чинг	978-608247762-6	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	911,00
30	Вовед во меѓународна економија	Хенк Јагер	978-608247599-8	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	876,00
31	Курс за јавна економија	Џон Лиц	978-608247601-8	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	425,00
32	Развој на економијата	Дебора Реј	978-608247749-7	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.625,00
33	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247202-7	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	319,00
34	Маркетинг на услуги	Кристофер Лавлок	978-608247758-9	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.844,00
35	Граѓанско право Том 1, Том 2	Жан Карбоние	978-608259128-5	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	4.588,00
36	Општо казнено право	Жак Анри Робер	978-608259053-0	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	383,00
37	Хемија на храна	Х.Д. Белиц	978-608247587-5	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	1.200,00
38	Ветеринарна анатомија на домашните цицачи	Хорст Ерикс Конинг	978-608247765-7	Арсламина	80 (македонски јазик) 20 (на албански јазик)	2.695,00
39	Применета биофармација и фармакокинетика	Леон Шаргел	978-608466716 978-608466717	Еуропартнер	2 (македонски јазик) 9 (на албански јазик)	1.564,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-694/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

403.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Компајлери: принципи, техники и алатки	Алфред В.Ахо	978-608247357-4	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.769,00
2	Обработка на говорниот јазик: водич на теоријата, алгоритмот и развојниот систем	Ксудонг Хуанг	978-608259044-8	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.375,00
3	Црната книга на комунизмот: криминал, терор, репресија	Стефан Куртоа	978-608259126-1	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.460,00
4	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Роџер Скрутон	978-608247751-0	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	934,00
5	Управно право	Вилијам Вејд	978-608259131-5	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.630,00
6	Конкретна математика	Роналд Л.Грим	978-608247757-2	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.298,00
7	Еколошка органска хемија	Рене П. Шварценбах	978-608259121-6	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.775,00
8	Алгоритми за планирање	Стивен М. Лавал	978-608247752-7	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.497,00
9	Енергетски системи и одржливост: моќност за одржлива иднина	Боб Еварт	978-608247585-1	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.924,00
10	Наука за материјалите и инженерство	Вилијам Д. Калистер	978-608247764-0	Ареламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	2.414,00
11	Податочно рударење	Ј. Хан	978-608247763-3	Ареламина	15 (на македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.466,00
12	Програмски јазик C++	Бјорн Страступ	978-608247754-1	Ареламина	15 (на македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.431,00

13	Податочни структури и алгоритми во Јава	Роберт Лафор	978-608247750-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.375,00
14	Вовед во информациски системи	Р. Кели Рејнер Јуниор	978-608259134-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.535,00
15	Основи на комплексната анализа со примени во инженерството и науката	Е.Б. Саф	978-608259052-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	900,00
16	Обични диференцијални равенки и проблеми на гранични вредности	Џ.Хенри Едвардс	978-608247760-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.751,00
17	Нумеричка анализа	Ричард Л.Барден	978-60247756-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.839,00
18	Достигнувања во минерологијата при висок притисок	Еји Отани	978-608259046-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	902,00
19	Значењето на бракот	Р.П. Џорџ	978-608229784-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	450,00
20	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Родер Скрутон	978-608247748-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	934,00
21	Проучување на философијата на религијата	Дејвид Стјуарт	978-608229984-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	990,00
22	Раст, созревање и физичка активност	Роберт М. Малина	978-608247761-9	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.459,00
23	Управно право	Вилијам Вејд	978-608259058-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.628,00
24	Статистика и цврстината на материјалите за архитектура и градежништво	Бери Оној	978-608247590-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	844, 00
25	Европска унија	Али М.Ел	978-608247755-8	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	850,00
26	Милерова анатомија на кучето	Хауард Еванс	978-608247132-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	383,00
27	Природа и својства на почвите	Најл С.Брејди	978-608247594-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	2.670,00

28	Историја на архитектурата	Спиро Костов	978-608259055-4	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.300,00
29	Архитектура	Френсис Д.К. Чинг	978-608247762-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	911,00
30	Вовед во меѓународна економија	Хенк Јагер	978-608247599-8	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	876,00
31	Курс за јавна економија	Џон Лиц	978-608247601-8	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	425,00
32	Развој на економијата	Дебора Реј	978-608247749-7	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.625,00
33	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247202-7	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	319,00
34	Маркетинг на услуги	Кристофер Лавлок	978-608247758-9	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.844,00
35	Граѓанско право Том 1, Том 2	Жан Карбоние	978-608259128-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	4.588,00
36	Општо казнено право	Жак Анри Робер	978-608259053-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	383,00
37	Хемија на храна	Х.Д. Белиц	978-608247587-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.200,00
38	Ветеринарна анатомија на домашните цицачи	Хорст Ерикс Конинг	978-608247765-7	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	2.695,00
39	Применета биофармација и фармакокинетика	Леон Шаргел	978-608466716 978-608466717	Еуропартнер	2 (македонски јазик) 9 (на албански јазик)	1.564,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-697/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

404.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА
УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Компајлери: принципи, техники и алатки	Алфред В.Ахо	978-608247357-4	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.769,00
2	Обработка на говорниот јазик: водич на теоријата, алгоритмот и развојниот систем	Ксуедонг Хуанг	978-608259044-8	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.375,00
3	Црната книга на комунизмот: криминал, терор, репресија	Стефан Куртоа	978-608259126-1	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.460,00
4	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Родер Скрутон	978-608247751-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	934,00
5	Управно право	Вилијам Вејд	978-608259131-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.630,00
6	Конкретна математика	Роналд Л.Грим	978-608247757-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.298,00
7	Еколошка органска хемија	Рене П. Шварценбах	978-608259121-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.775,00
8	Алгоритми за планирање	Стивен М. Лавал	978-608247752-7	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.497,00
9	Енергетски системи и одржливост: моќност за одржлива иднина	Боб Еварт	978-608247585-1	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.924,00
10	Наука за материјалите и инженерство	Вилијам Д. Калистер	978-608247764-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	2.414,00
11	Податочно рударење	J. Хан	978-608247763-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.466,00

12	Програмски јазик C++	Бјорн Страступ	978-608247754-1	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.431,00
13	Податочни структури и алгоритми во Јава	Роберт Лафор	978-608247750-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.375,00
14	Вовед во информациски системи	Р. Кели Рејнер Јуниор	978-608259134-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.535,00
15	Основи на комплексната анализа со примени во инженерството и науката	Е.Б. Саф	978-608259052-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	900,00
16	Обични диференцијални равенки и проблеми на гранични вредности	Џ.Хенри Едвардс	978-608247760-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.751,00
17	Нумеричка анализа	Ричард Л.Барден	978-60247756-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.839,00
18	Достигнувања во минерологијата при висок притисок	Еји Отани	978-608259046-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	902,00
19	Значењето на бракот	Р.П. Џорџ	978-608229784-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	450,00
20	Палгрејв Макмилан: речник на политичката мисла	Роџер Скрутон	978-608247748-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	934,00
21	Проучување на философијата на религијата	Дејвид Стјуарт	978-608229984-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	990,00
22	Раст, созревање и физичка активност	Роберт М. Малина	978-608247761-9	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.459,00
23	Управно право	Вилијам Вејд	978-608259058-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.628,00
24	Статистика и цврстината на материјалите за архитектура и градежништво	Бери Оној	978-608247590-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	844, 00
25	Европска унија	Али М.Ел	978-608247755-8	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	850,00
26	Милерова анатомија на кучето	Хауард Еванс	978-608247132-2	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	383,00

27	Природа и својства на почвите	Најл С.Брејди	978-608247594-3	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	2.670,00
28	Историја на архитектурата	Спиро Костов	978-608259055-4	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.300,00
29	Архитектура	Френсис Д.К. Чинг	978-608247762-6	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	911,00
30	Вовед во меѓународна економија	Хенк Јагер	978-608247599-8	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	876,00
31	Курс за јавна економија	Џон Лиц	978-608247601-8	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	425,00
32	Развој на економијата	Дебора Реј	978-608247749-7	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.625,00
33	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247202-7	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	319,00
34	Маркетинг на услуги	Кристофер Лавлок	978-608247758-9	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.844,00
35	Граѓанско право Том 1, Том 2	Жан Карбоние	978-608259128-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	4.588,00
36	Општо казнено право	Жак Анри Робер	978-608259053-0	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	383,00
37	Хемија на храна	Х.Д. Белиц	978-608247587-5	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	1.200,00
38	Ветеринарна анатомија на домашните цицачи	Хорст Ерикс Конинг	978-608247765-7	Арсламина	15 (македонски јазик) 5 (на албански јазик)	2.695,00
39	Применета биофармација и фармакокинетика	Леон Шаргел	978-608466716 978-608466717	Еуропартнер	2 (македонски јазик) 9 (на албански јазик)	1.564,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-714/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

405.

Врз основа на член 70 од Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/15, 231/15, 11/16 и 21/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи со исплатата на плата за месец јануари 2020 година.

Бр. 44-744/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

406.

Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВЕН УЧЕНИЧКИ ДОМ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ МАКЕДОНСКИ БРОД****Член 1**

Со оваа одлука на Државниот ученички дом „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод му се доделуваат вкупно 838.403,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режими за греење, електрична енергија, потрошена вода и слично, а кои не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот ученички дом „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-905/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

407.

Врз основа на член 70-в став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука, се дава согласност на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година, бр.50-1003/4 од 27 јануари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-914/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

408.

Врз основа на член 16-а став 6 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 101/19 и 275/19) и член 10-а став 10 од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, за набавка со непосредна спогодба на недвижни ствари сопственост на Акционерско друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, кои

се наоѓаат во административно-деловниот објект на улица „Филип Втори Македонски“ број 11 Скопје, КП бр.9506/15 КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.106458, и тоа:

- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел ТС1 со површина од 21 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел П со површина 253 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел ГМ со површина 19 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 1 намена на посебен дел КГП со површина 539 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 10 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 11 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 12 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 13 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 14 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 15 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 16 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 2 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 3 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 4 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 5 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 6 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 7 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 8 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПО број 9 намена на посебен дел ГМ со површина 18 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број 1 намена на посебен дел ДПД со површина 70 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број 10 намена на посебен дел ДП со површина 25 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број 11 намена на посебен дел ДП со површина 55 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број 12 намена на посебен дел ДП со површина 26 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат ПР број 13 намена на посебен дел ДП со површина 68 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат К1 број 14 намена на посебен дел ДП со површина 856 м²;

- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат К2 број 15 намена на посебен дел ДП со површина 864 м²;
- зграда 1 намена на зграда Б4-10 влез 1 кат К3 број 16 намена на посебен дел ДП со површина 841 м².

Член 2

Вредноста на недвижните ствари од членот 1 на оваа Одлука, според проценетата вредност утврдена со Процена број СВ V 284/2019 од 13.12.2019 година на Бирото за судски вештачења, согласно Законот за проценка изнесува вкупно 468.678.541,00 денари со пресметан 18% ДДВ, која претставува цена за набавка на недвижните ствари од членот 1 на оваа Одлука со непосредна спогодба, односно 7.620.789,28 евра со пресметан 18% ДДВ, во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на плаќањето.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-915/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

409.

Врз основа на член 128-а од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕНА ПЛАТИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2020 година изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува започнувајќи со исплата на платата за месец јануари 2020 година.

Бр. 44-916/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

410.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари-објекти, на улица „Д. Туриманцовски“ кои се наоѓаат на КП број 2221/3, во КО Кисела Вода 2, и тоа:

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В2-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 494 м²;

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5100/1 -19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

411.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.78/2015, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на улица „Гоце Делчев“ бб Охрид, на КП.бр.2553/1 во КО Охрид 4 и тоа:

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина 15 м²,

во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9222/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

412.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово му се даваат на трајно користење недвижни ствари – згради, кои се наоѓаат на улица 1 бр. 4А, запишани во Имотен лист број 1542, КО Идризово, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 18 м², што се наоѓа на КП 413 дел 1, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 43 м², што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1.036 м², што се наоѓа на КП 485 КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 483 м², што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 831 м², што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 838 м², што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 30 м², што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 2, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 470 м², што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 3, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 602 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 3, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 124 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 3, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 30 м2, што се наоѓа на КП 485, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 11 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 262 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 5 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 245 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 36 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 181 м2, што се наоѓа на КП 502, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 837м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 837м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 998 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 22 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 138 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 1132 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово

- Зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2, што се наоѓа на КП 506, КО Идризово

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9402/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

413.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 1/2019

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина, на локалитетот „Краста“ с.Бешиште општина Прилеп, за минерална сировина – варовник, објавен со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина 1/2019 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.222/19).

2. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10201/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

414.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина
1	Софтверска програма	Производител: Аутодеск Модел: AutoCAD	1
2	Софтверска програма	Производител: Радимпекс Модел: Tower 8	1
3	Софтверска програма	Производител: Графисофт Модел: ARCHICAD 22, верзија NET 10+	1
4	Табли за техничко цртање	Производител: Штедлер Модел: Mats 661	20
5	Ласерски уред за премерување на внатрешни простории (за етаж)	Производител: Саут Модел: PD-58	2
6	Геодетски инструменти – дигитални нивелири со соодветни нивелмански летви	Производител: Саут Модел: DL-2007	1
7	Геодетски минни призми	Производител: Недо Мини призма компатибилна со South N6 тогвална станица	2
8	Рачни ленти	Производител: БМИ Модел: Basic Ширина на лента: 13 mm Должина на лента: 30m	3
9	Маси за изработување на макети	Висина: 725 mm Должина: 1200 mm Длабочина: 700 mm Материјал: Работна површина од оплеменета иверка 25mm дебелина кантирана со ABS и метална конструкција од кутнест профил 20x40 mm.	20
10	Сидни паноа за презентација на цртежи и слики	Производител: Би Офис Магнетна табла со бела површина за прикачување белешки со магнети и пишување со маркер Димензии: 240x120 cm Материјал: метална основа со алуминиумски лајсни и пластични кошници, алуминиумски држач за маркери, позадина од лим.	20

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на Средно градежно гимназиско училиште на град Скопје „Здравко Цветковски“- Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10578/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

415.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ЛИНИСКИ ВОД ДОЛГАШ КО ЕВЛА, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на линиски вод Долгаш КО Евла, Општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1063,37м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4/1-дел	Бвља	Ушце	пасиште	4
77-дел	Бвља	Гробишта	ливада	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 1103,68м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10750/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

416.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на Општина Прилеп се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 2.3.04, кое претставува КП.бр.5857/2 КО Варош со површина од 2787 м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.4708, КП.бр. 6098/2 КО Варош со површина од 44 м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.5818, дел од КП.бр.12023/2 КО Прилеп со површина од 11 м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.32570 и дел од КП.бр.24054/2 КО Прилеп, со површина од 97 м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.32570, односно со вкупна површина од 2939 м², за изградба на објект со намена ДЗ-спорт и рекреација, согласно Извод од план бр.10-1736/2 од 10.10.2019 година за ДУП четврт 2, блок 2.3-Точила, со намена ДЗ-спорт и рекреација, донесен со Одлука 09-3086/65 од 10.9.2019 година од Општина Прилеп.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-11020/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

417.

Врз основа на членовите 14 и 22 став (1) од Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19), Владата на Република Северна Македонија, на предлог на директорот на Агенцијата за национална безбедност, на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 1

За секретар на Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница се именува Златко Апостоловски.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-874/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

418.

Врз основа на член 6 и член 7 од Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Во Решението за формирање Совет за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, во ставот 2, точката а) се менува и гласи:

- „Оливер Спасовски, претседател на Владата на Република Северна Македонија“.

2. Во ставот 2, точката б) алинеа 2 се менува и гласи:

- „Наке Чулев-министер за внатрешни работи“.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-896/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

419.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 2 од Одлуката за формирање на Меѓуресорска државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГИ

1. Во Решението за именување на претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/17), во точка 2 во алинејата 1 зборовите „Јетон Халили“ се заменуваат со зборовите „Никола Прокопенко“ и во алинејата 6 зборовите „Миле Гиновски“ се заменуваат со зборовите „Мирјана Јордановска“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10705/1 -19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

420.

Врз основа на член 61 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА РАМКата НА ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува Рамката на општи компетенции за припадниците на затворската полиција (во натамошниот текст: Рамката).

Член 2

Рамката претставува групирање на општите компетенции на единствен и интегриран начин, со цел да овозможи подобрување на постапките за селекција и вработување, унапредување, оценување на ефектот од работењето, како и стручното усовршување на припадниците на затворската полиција.

Член 3

(1) Рамката содржи девет општи компетенции, и тоа:

- професионално работење, одлучување за работи од својот делокруг и решавање проблеми;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и
- финансиско управување.

(2) Секоја компетенција во Рамката е опишана со назив, дефиниција, нивоа (основно, средно и напредно) и индикатори за секое ниво.

Член 4

(1) Видот и нивото на општата компетенција која е пропишана за работното место зависи од категоријата на која и припаѓа работното место.

(2) За работните места од Категоријата Б се применуваат сите девет општи компетенции од Рамката, и тоа на напредно ниво.

(3) За работните места од Категоријата В се применуваат осум општи компетенции од Рамката, на средно ниво и тоа:

- професионално работење, одлучување за работи од својот делокруг и решавање проблеми;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.

(4) За работните места од Категоријата Г се применуваат седум општи компетенции од Рамката, на основно ниво и тоа:

- професионално работење, одлучување за работи од својот делокруг и решавање проблеми;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.

(5) Општите компетенции, со нивоа и индикатори се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-253/2
24 јануари 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Рената Дескоска, с.р.**

ПРИЛОГ

РАМКА НА ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА,
СО НИВОА И ИНДИКАТОРИ

ПРОФЕСИОНАЛНО РАБОТЕЊЕ, ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА РАБОТИ ОД СВОЈОТ ДЕЛОКРУГ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ			
Оваа компетенција го одразува пристапот на припадникот на затворската полиција кон професионално работење при делување и одлучување за работи од својот делокруг, кон дефинирање на проблеми, барање информации, консултации со вклучените страни, анализа на резултатите, идентификување на можности за делување и одлучување за работи од својот делокруг			
Основно	Средно	Напредно	
-Ги извршува работите од својот делокруг квалитетно, стручно, одговорно, навремено, чесно и совесно со почитување на принципите на човековото достоинство, согласно правилата на професијата, роковите и постапките, во согласност со закон и Кодексот за однесување на службените лица во извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи; -Се грижи за одржување на редот, сигурна и безбедна работна средина со почитување на правата на лицата лишени од слобода и нивното достоинство;	-Ги извршува работите од својот делокруг квалитетно, стручно, одговорно, навремено, чесно и совесно со почитување на принципите на човековото достоинство, согласно правилата на професијата, роковите и постапките, во согласност со закон и Кодексот за однесување на службените лица во извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи; -Се грижи за одржување на редот, сигурна и безбедна работна средина со почитување на правата на лицата лишени од слобода и нивното достоинство;	-Ги извршува работите од својот делокруг квалитетно, стручно, одговорно, навремено, чесно и совесно со почитување на принципите на човековото достоинство, согласно правилата на професијата, роковите и постапките, во согласност со закон и Кодексот за однесување на службените лица во извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи -Се грижи за одржување на редот, сигурна и безбедна работна средина со почитување на правата на лицата лишени од слобода и нивното	

-Им укажува на лицата лишени од слобода за правата, обврските и начините за подобрување на нивното однесување.	навремено реагира и презема активности за надминување на истите. Се обидува да ги реши проблемите пред да побара помош и за истото навремено ги известува претпоставените лица; -На непосредно претпоставеното лице му предлага логични и навремени решенија базирани на релевантни докази, истражувања и консултации при што користи релевантни извори на информации; -Ги спроведува донесените одлуки; -Укажува на однесување кај колегите што може да ја наруши сигурноста или безбедноста; -Им укажува на лицата лишени од слобода за правата, обврските и начините за подобрување на нивното однесување.	достоинство; -Одлучува за работи од својот делокруг врз основа на сите релевантни докази, истражувања и консултации, при што користи релевантни извори на информации; -Укажува на однесување кај колегите што може да ја наруши сигурноста или безбедноста -Им укажува на лицата лишени од слобода за правата, обврските и начините за подобрување на нивното однесување; -Ги анализира и ги оценува информациите, ги идентификува причините за евентуалните проблеми, ги препознава ризиците и врши нивна превенција; -Има активен пристап при решавање на проблемите и навремено презема соодветни мерки за нивно надминување; -За донесените одлуки навремено го известува претпоставеното лице и засегнатите страни, со цел нивно навремено реализирање; -Ги оценува ефектите и влијанието од донесените одлуки во поширок контекст.
---	--	--

УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ		
Оваа компетенција го одразува пристапот на припадникот на загворската полиција кон сопствениот развој и развојот на другите и отвореноста за други идеи		
Основно	Средно	Напредно
-Поседува подготвеност за учење и развој; -Совесно ги идентификува сопствените потреби за учење и развој; -Го користи стекнатото знаење и искуство за да ја подобри работата; -Активно учествува на обуките, вклучително и обуката преку работа и електронско учење; -Бара нови извори на информации/идеи и различни пристапи за подобрување на своето знаење; -Го споделува стекнатото знаење со колегите и го применува во секојдневното работење.	-Поседува подготвеност за учење и развој; -Совесно ги идентификува сопствените потреби за учење и развој поврзувајќи ги со стратешките приоритети и цели на институцијата; -Го користи стекнатото знаење и искуство за да ја подобри работата; -Активно учествува на обуките, вклучително и обуката преку работа и електронско учење; -Бара нови извори на информации/идеи и различни пристапи за подобрување на своето знаење; -Го споделува стекнатото знаење со колегите и го применува во секојдневното работење; -Учествува во иницијативите за промени во институцијата.	-Креира култура и создава атмосфера за учење и развој во институцијата со цел вработените да се чувствуваат пријатно, мотивирани и заинтересирани; -Ги поврзува плановите за учење и развој со стратешките приоритети и цели на институцијата и работниот план на организациската единица; -Ја иницира важноста од учењето и развојот и споделување на искуствата во својата работна средина; -Позитивно реагира на иницијативите за промени во институцијата и на вработените им дава поддршка за учење и развој во и надвор од работното место; -Објективен е при идентификување на потребите за учење и развој; -Преку редовно следење на работата на вработените ги идентификува

		областите каде е потребно развивање на компетенциите на своите вработени; -Преку редовно следење на работата на вработените ги оценува ефектите од обуките.
--	--	--

КОМУНИКАЦИЈА		
Оваа компетенција ја одразува способноста на припадникот на затворската полиција да се претстави себеси, својата организациска единица и институцијата на позитивен и професионален начин, како и да комуницира со странки и засегнати страни на соодветен начин		
Основно	Средно	Напредно
-Способен е внимателно да слуша за да може јасно и точно да ги разбере добиените насоки и инструкции; -Способен е да воспостави правилна комуникација и да побара насоки со цел извршување на својата работа; -Способен е да се изразува јасно и прецизно.	-Способен е да ја прилагоди комуникацијата на начин разбирлив за соговорниците; - Способен е и достапен да сослуша различни мислења; -Способен е внимателно да слуша и да проверува дали јасно и точно ги разбрал/а добиените насоки; -Способен е да го избере вистинскиот начин на комуникација (писмена или усна), во зависност од целната група, водејќи сметка за заштита на личните и особено чувствителни податоци; -Способен е да воспостави правилна комуникација и да побара насоки со цел	-Способен е да ја претставува институцијата во јавноста, зборува јасно и концизно; -Способен е и достапен да сослуша различни мислења, да го согледа разбирањето кај соговорниците, да ги сумира и да извлекува јасни заклучоци; -Способен е да ја промовира визијата, мисијата и улогата на институцијата, нејзините политики, планови и приоритети во и вон институцијата; -Способен е да подготвува писмени извештаи преку кои ќе се придонесе за

извршување на својата работа.	објективно информирање на јавноста; -Способен е да го избере вистинскиот начин на комуникација (писмена или усна), во зависност од целната група, водејќи сметка за заштитата на личните и особено чувствителни податоци; -Способен е да посредува за изнаоѓање на решение кое е од заеднички интерес на институцијата и засегнатите страни; -Способен е аргументирано да влијае врз мислењата и идеите на луѓето во насока на остварување на стратешките приоритети и цели на институцијата; -Способен е да планира, да организира и да води состаноци со јасна цел, дневен ред и заклучоци; -Способен е да управува со информациите, да воспостави редовна и навремена комуникација со вработените и да им овозможи на вработените соодветен пристап до потребните информации.
--------------------------------------	--

ОСТВАРУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ

Оваа компетенција ја одразува способноста на припадникот на затворската полиција ефикасно да управува со времето, да продуцира високо квалитетни резултати во интерес на институцијата

Основно	Средно	Напредно
---------	--------	----------

-Способен е да ја организира својата работа на ефикасен начин и да ги исполнува задачите во зададените рокови; -Способен е да побара јасни и прецизни насоки за извршување на задачите; -Способен е да изнаоѓа и дава предлози за решавање на определени прашања за унапредување на резултатите во работењето; -Способен е да работи под притисок; -Способен е да го применува наученото од претходните искуства; -Способен е објективно да ги процени ситуациите заради исполнување на задачите.	-Способен е да ја организира својата работа на ефикасен начин и да ги исполнува задачите во зададените рокови; -Способен е да се справи со повеќе задачи истовремено и да го планира своето време ефективно за нивна реализација; -Способен е да работи под притисок; -Способен е да изнаоѓа и дава предлози за решавање на определени прашања за унапредување на резултатите во работењето, креативен е и иницијативен; -Способен е да соработува со другите вработени и да партиципира активно на состаноците заради постигнување на резултати; -Способен е да го применува наученото од претходните искуства; -Способен е објективно да ги процени ситуациите заради исполнување на задачите.	-Способен е да го употреби знаењето, вештините и капацитетот на вработените за да ги оствари политиките, плановите и приоритетите на институцијата; -Способен е да ги планира и организира ресурсите за остварување на поставените цели; -Способен е да поставува јасни, мерливи и реално остварливи цели; -Способен е да делегира задачи со конкретни насоки и совети за решавање на проблемите; -Способен е да изнаоѓа решенија на проблемите и да покажува креативност; -Способен е да ги сублимира резултатите од добиените анализи и да даде конкретни решенија; -Способен е да работи под притисок; -Способен е да го применува наученото од претходните искуства; -Способен е објективно да ги процени ситуациите заради исполнување на задачите.
---	---	---

РАБОТЕЊЕ СО ДРУГИ/ТИМСКА РАБОТА		
Оваа компетенција го одразува пристапот на припадникот на затворската полиција кон потребите, предностите и приоритетите на останатите вработени во и вон институцијата		
Основно	Средно	Напредно
-Го препознава влијанието од своето однесување кон останатите; -Придонесува во работата на тимот преку спodelување информации и знаење во тимот; -Им помага на колегите во тимот, особено кога се под притисок; -Ги прифаќа новите членови во тимот и учи од нивните различни претходни искуства; -Придонесува кон градење добри меѓучовечки односи во тимот; -Ја прифаќа својата улога во одговорноста за работата на тимот; -Прифаќа поддршка од други членови на тимот.	-Го препознава влијанието од своето однесување врз останатите; -Придонесува во работата на тимот преку спodelување информации и знаење во тимот; -Им помага на колегите во тимот, особено кога се под притисок; -Ги прифаќа новите членови во тимот и учи од нивните различни претходни искуства; -Разбира како неговата улога се вклопува со таа на колегите во постигнувањето на стратешките приоритети и цели; -Развива и спodelува добри меѓучовечки односи со колегите; -Ја прифаќа својата улога во одговорноста за работата на тимот; -Прифаќа поддршка од други членови на тимот.	-Способен е да ги мотивира членовите на тимот во остварувањето на поставените цели; -Ги поттикнува вработените да предлагаат идеи и решенија на проблеми; -Прифаќа аргументирани ставови од другите; -Презема активности, спodelува знаења и информации за подобрување на работата на тимот; -Гриди добри меѓучовечки односи во тимот; -Промовира еднаков пристап кон сите членови од тимот без оглед на различностите; -Поседува способност за спodelување на проблемите во рамките на тимот; -Презема активности за подобрување на ефектот од работата на вработените во тимот; -Ја прифаќа својата улога во одговорноста за работата на тимот;

		-Прифаќа поддршка од други членови на тимот.
СТРАТЕШКА СВЕСТ		
Оваа компетенција ја одразува способноста на припадникот на затворската полиција да ги разбере целите и приоритетите на својата институција во поглед на безбедноста и ресоцијализацијата, да разбере како со својата работа ќе овозможи институцијата да ги испорача овие приоритети, како и да се справува и приспособува кон промените во институцијата		
Основно	Средно	Напредно
	-Учествува во утврдување на стратешките приоритети и цели на институцијата, на организационската единица во која е вработен и работи во насока на нивно остварување; -Собира информации од повеќе извори кои се однесуваат на работата и врши анализа на прибраните информации; -Ги познава стратешките методи и алатки кои се користат во институцијата; -Учествува во развивањето на акциските планови за спроведување на стратешките приоритети и цели на организационската единица во која работи; -Помага во дефинирање на индикатори за мерење на резултатите на организационската единица во која работи; -Ги идентификува потребите за промена, учествува во процесот на имплементација на промените во организационската единица односно институцијата во која работи.	-Учествува во утврдувањето на стратешките приоритети и цели на институцијата и на организационската единица со која раководи; -Собира информации од повеќе извори кои се однесуваат на работата и врши анализа на прибраните информации; -Способен е да ги поврзе стратешките приоритети и цели на организационската единица со која раководи и останатите организационски единици во институцијата и врши анализа на истите; -Способен е да дефинира акциски планови за спроведување на стратешките приоритети и цели на организационската единица со која раководи; -Утврдува индикатори за мерење на резултатите на организационската единица со која раководи;

		-Ги идентификува улогите на актерите во процесот на стратешко планирање; -Ја следи имплементацијата на стратешките планови, идентификува ризици и презема корективни мерки доколку е тоа потребно; -Го разбира влијанието на промените во рамките на поширок социјален и институционален контекст; -Ги промовира и управува со промените во организациската единица со која раководи; -Прави анализа на резултатите на промените и дава препораки за имплементација на позитивните влијанија.
--	--	--

ОРИЕНТИРАНост КОН СТРАНКИТЕ/ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

Оваа компетенција ја одразува способноста на припадникот на затворската полиција да соработува со странките и засегнатите страни, односно активноста, иновативноста, кооперативноста и флексибилноста со цел ефикасно и ефективно остварување на правата и на интересите на странките, со истовремена грижа за јавниот интерес во поглед на ресоцијализација на осудените лица		
Основно	Средно	Напредно
-Соработува, ги препознава и одговара на потребите на странките;	-Ги прифаќа информациите добиени од странките за да ги подобри услугите;	-Поставува стандарди за работа и однесување со странки;

-Делува односно работи чесно и професионално во односите кон странките; -Навремено го информира претпоставениот кога не е во можност да се задоволат потребите/барањата на странката; -Ја упатува странката кон најсоодветната личност/решение за постапување по нејзиното барање; -Постапува брзо и ефикасно на потребите на странката во согласност со пропишаните рокови.	-Дава предлог за подобрување на услугите кон странките; -Постапува по полпаките на странките и наоѓа начини за нивно објективно и ефикасно решавање.	-Изнаоѓа начини за подобрување на услугата кон странките; -Навремено и професионално се справува со проблемите и потребите на странките; -Го користи искуството од работата со странки за да ја подобри сопствената работа и работата во организационската единица; -Дава позитивен пример со својата работа како да се соработува со релевантните субјекти, партнери и странки.
--	--	--

РАКОВОДЕЊЕ		
Оваа компетенција ја одразува способноста на раководниот припадник на затворската полиција да раководи со вработените и да им дава поддршка за да ја извршат работата на највисоко ниво		
Основно	Средно	Напредно
	-Ги поддржува и охрабрува вработените да се справат со комплексни ситуации; -Организира редовни состаноци со тимот и обезбедува двонасочна комуникација во текот на целото работење, со цел да се унапреди тимската работа и	

	перформансите/изведбата; -Ги мотивира вработените и се грижи за нивниот развој низ обука и стручно оспособување; -Способен е за почитување на различностите на сите членови на тимот и градење на добри меѓучовечки односи; -Го следи и го оценува успехот на вработените и со нив дискутира за промените кои се потребни за да се подобри реализацијата; -Покажува разбирање за личните проблеми на вработените и им дава поддршка за надминување на истите и се грижи тие да не влијаат на квалитет на работите на тимот; -Способен е да управува со конфликтни ситуации и да изнаоѓа соодветни решенија за излез од истите; -Ги планира потребите од нови вработувања и престанок на работен однос согласно закон; -Ги воведува нововработените во работниот процес; -Го планира и спроведува процесот на менторство за вработените во институцијата; -Ги поддржува вработените во нивниот професионален развој;	
--	---	--

		-Создава услови за остварување на планираните активности и остварување на улогата на сите учесници во тој процес; -Ги утврдува целите на промената, стратегијата, динамиката и временската рамка за нивно спроведување; -Ги следи резултатите од промените во остварување на работните цели; -Ги споделува искуствата со тимот и вработените во институцијата со цел подобрување на процедурите и работењето на институцијата; -Способен е за предвидување на ризици и начин на справување со истите.
--	--	---

ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ		
Оваа работна компетенција ја одразува способноста на припадникот на затворската полиција за буџетирање и финансиско планирање, свест за потребата од зачувување на ресурси и управување со работното време за да се минимизираат штетите и најдобро искористување на достапните ресурси		
Основно	Средно	Напредно
-Ја разбира важноста од домаќинско користење на сите ресурси.	-Знае да изготви извештаи од својот делокруг на работење; -Ги анализира и ги предлага финансиските потреби за извршување на работата;	-Способен е да ги планира буџетските средства; -Ги дефинира фискалните импликации на програмските и проектните
	-Ја разбира важноста од домаќинско користење на сите ресурси.	активности; -Го следи и контролира извршувањето на планираните финансиски средства; -Ја разбира важноста од домаќинско користење на сите ресурси.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

421.

Врз основа на член 228 став 11 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОЦЕНУВАЊЕТО НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, КАКО И ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на полугодишното интервју и оценувањето на давателите на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита, како и образецот на извештајот за полугодишното интервју и образецот за оценување.

Член 2

(1) За давателите на јавни услуги во дејноста социјална заштита од категорија А стручни и категорија Б помошно-стручни работни места, во периодот од 1 до 15 декември, се утврдуваат работните цели и задачи за наредната година, како и индивидуалните планови за стручно усовршување за сите даватели на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита (во натамошниот текст: давателот на услуги).

(2) При утврдување на работните цели и задачи од страна на координаторот на оддел, а во случај кога нема непосредно претпоставен раководител, директорот на јавната установа за социјална заштита (во натамошниот текст: оценувачот) се земаат во предвид годишната програма за социјална заштита за наредната година, нивото на работно место и општите и посебните компетенции на давателот на услуги, водејќи сметка да бидат јасни, прецизни, мерливи и со утврдена временска рамка за извршување.

(3) При утврдување на индивидуалниот план за стручно усовршување, оценувачот ја зема во предвид потребата од стручно усовршување на давателот на услуги и унапредување на работните компетенции на давателот на услуги, заради ефикасно извршување на утврдените работни цели и задачи од став (2) на овој член, како и потребата од развој на унапредување на работните компетенции.

(4) Работните цели и задачи, како и индивидуалниот план за стручно усовршување, оценувачот ги утврдува во соработка со давателот на услуги во Табелите 2 и 3 од Образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита.

(5) Образецот од став (4) на овој член е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

На полугодишното интервју, кое се спроведува од 15 до 30 јуни, од страна на оценувачот се утврдува квалитетот во извршувањето на работните задачи, и тоа:

- нивото на реализација на работните цели и задачи;
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефективност, ефикасноста и почитувањето на роковите;
- нивото на придонесот во реализација на годишната програма за социјална заштита преку личниот удел, посветеноста и ангажираноста во планирањето и остварувањето на резултатите, работната етика и дисциплина;
- нивото на посветеност на учење и развој и
- реализација на индивидуалниот план за стручно усовршување, ниво на мотивација за надградба на компетенциите.

Член 4

Образецот на извештајот за полугодишно интервју е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Заради спроведување на постапката за оценување, давателот на услуги кој се оценува најдоцна до 15 септември му предлага на оценувачот двајца други оценувачи од редот на давателите на услуги во установата за социјална заштита со кои оценуваниот непосредно работи.

(2) Во периодот од 15 до 30 септември давателот на услуги и оценувачот на заедничка средба постигнуваат договор за другите оценувачи даватели на услуги во установата за социјална заштита (во натамошниот текст: другите оценувачи).

Член 6

(1) Оценувачот го оценува давателот на услуги со оценка „5“ кога го надминува исполнувањето на поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во сите области на своето работење и дава значителен придонес во области кои се надвор од неговата директна одговорност.

(2) Оценувачот го оценува давателот на услуги со оценка „4“, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во повеќето области на своето работење.

(3) Оценувачот го оценува давателот на услуги со оценка „3“, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во некои области на своето работење.

(4) Оценувачот го оценува давателот на услуги со оценка „2“, кога на ниско ниво ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден.

(5) Оценувачот го оценува давателот на услуги со оценка „1“, кога не ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден.

Член 7

(1) На денот и часот на спроведување на оценувањето, од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси или лицето задолжено за управување со човечките ресурси, на Комисијата за спроведување на оценувањето, со записник и се предава:

- кутија за оценување;
- Листа за оценување на даватели на услуги во дејноста социјална заштита од други оценувачи (во натамошниот текст: листата);
- за секој давател на услуги од категорија А од листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита од категорија А и
- за секој давател на услуги од категорија Б од листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита од категорија Б.

(2) Во просторијата во која се спроведува оценувањето, на денот и часот на оценувањето, од страна на Комисијата за спроведување на оценувањето на другите оценувачи им се распределуваат копиите на обрасците од став (1) алинеи 3 и 4 на овој член, по што истите, анонимно го пополнуваат соодветниот образец, на начин што со помош на индикаторите покрај наведените општи компетенции, даваат оценка “1”, “2”, “3”, “4” или “5” за секоја од наведените општи компетенции и пополнетиот образец го ставаат во кутијата за оценување.

(3) На другите оценувачи кои од објективни причини (болест, службен пат и сл.) се спречени да присуствуваат лично на денот и часот на оценувањето, Комисијата за спроведување на оценувањето веднаш им ги доставува соодветните обрасци по електронска пошта на нивната службена адреса, кои треба најдоцна два работни дена од приемот на истите да ги пополнат и да ги вратат на адресата од која ги добиле, со копија до службената адреса на директорот на јавната установа за социјална заштита.

(4) Комисијата за спроведување на оценувањето за другиот оценувач кој со лекарска белешка ќе докаже дека не е во состојба да оценува ниту на начин утврден во став (3) на овој член, ќе внесе образложение во записникот и ќе ја приложи лекарската белешка.

(5) Ако некој од другите оценувачи, од оправдани причини не учествува во постапката за оценување или не гополни образецот за оценување, тогаш се зема во предвид оценката од оценувачот кој го извршил оценување.

(6) По завршувањето на оценувањето, односно по истекот на рокот од став (3) на овој член, доколку на денот и часот на оценувањето има отсутни други оценувачи, од страна на Комисијата за спроведување на оценувањето се составува Записник за спроведеното оценување и заедно со обрасците се доставува до директорот на јавната установа за социјална заштита.

(7) Од страна на лицето задолжено за управување со човечките ресурси, во соработка со директорот на јавната установа за социјална заштита, од 1 до 15 ноември, врз основа на оценките од пополнетите обрасци од другите оценувачи, за секој оценуван давател на услуги се пресметува и се заведува оценката од другите оценувачи.

(8) Образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита од категорија А е даден во Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник.

(9) Образецот за оценување на давател на услуги во дејноста социјална заштита од категорија Б е даден во Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник.

Член 8

(1) Оценувањето на оценувачот се изразува со цела оценка од 1 до 5.

(2) Пондерирана оценка од оценувачот претставува оценката од став (1) на овој член, помножена со 0,60 и истата се изразува во втора децимала.

(3) Оценувањето на другите оценувачи за секоја оценета општа работна компетенција се изразува со цела оценка од 1 до 5.

(4) Поединечната оценка на секој од другите оценувачи, претставува збир од оценките за секоја општа работна компетенција, поделен со бројот на оценувани работни компетенции и истата се изразува во втора децимала.

(5) Оценката од другите оценувачи претставува збир на поединечните оценки од другите оценувачи, поделен со бројот на други оценувачи кои оценувале, и истата се изразува во втора децимала.

(6) Пондерирана оценка од другите оценувачи претставува оценката од став (5) на овој член, помножена со 0,40 и истата се изразува во втора децимала.

(7) Годишната оценка на ефектот на давателот на услуги претставува збир од пондерираната оценка од оценувачот и пондерираната оценка од другите оценувачи, и истата се изразува во втора децимала и описно, согласно закон.

(8) Пресметката на пондерираните оценки и годишната оценка на сите даватели на услуги, се врши од страна на лицето задолжено за управување со човечките ресурси, најдоцна до 20 декември во тековната година, во Табелата 7 од Образецот за оценување на давателот на услуги во дејноста социјална заштита.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 03-1015/1
27 јануари 2020 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
д-р **Рашела Мизрахи**, с.р.

ОБРАЗЕЦ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛ НА ЈАВНА УСЛУГА ВО ДЕЈНОСТА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

за период _____

Табела 1.

Податоци за учесниците во оценувањето (Овој дел од образецот го пополнува оценуваниот давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита, од 01 до 15 декември во претходната за следната година)	
Оценуван - давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):
Оценувач на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):

Табела 2.

Работни цели и задачи (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот од 1 до 15 декември во претходната за следната година, при што наведува најмалку 3 работни цели и најмалку 6 работни задачи за тековната година. Работните цели и задачи е потребно да бидат во согласност со актот за систематизација на работните места во установата за социјална заштита)
Цел 1:
Цел 2:
Цел 3:
Задача 1:
Задача 2 :
Задачи 3:
Задача 4:
Забелешка:







ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛУГОДИШНО ИНТЕРВЈУ за период _____

Табела 1.

Податоци за учесниците во интервјуто (Овој дел од образецот го пополнува претпоставениот кој го спроведува интервјуто, од 15 до 30 јуни за тековната година)	
Податоци за давателот на јавна услуга во дејноста социјална заштита со кој се спроведува интервјуто	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):
Податоци за претпоставениот кој го спроведува интервјуто	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):

Табела 2.

Полугодишно интервју (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот кој го спроведува интервјуто, при што се наведува во кој обем и со каков квалитет давателот на јавна услуга во дејноста социјална заштита ги реализирал работните задачи)	
План за подобрување (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот доколку при проценката утврди дека не ги исполнил поставените цели односно покажува незадоволителни резултати за време на полугодишниот период, не покажува потребна стручност и компетентност, има значителни грешки во работата и постапувањето, работните задачи ги извршува ненавремено односно не покажува интерес за квалитетот на извршување на извршување нма работните задачи, заедно го ревидираат индивидуалниот план за стручно усовршување од образецот за оценување и се договараат за дополнителни обуки или менторство, го предупредува на можноста да биде оценет со негативна оценка доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект и може да му изрече писмена опомена)	
Датум на спроведување на интервјуто:	
Потпис на оценувачот _____	Потпис на давателот на јавна услуга _____

Прилог бр.3

ОБРАЗЕЦ А

за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија А

Податоци за оценуваниот (Овој дел го пополнува вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси во институцијата во која е вработен оценуваниот, во соработка со оценувачот)	
Име и презиме	Шифра и назив на работно место

Оценка од друг оценувач (Овој дел го пополнува другиот оценувач, анонимно)			
Општа компетенција	Индикатори (Ве молиме користете ги индикаторите кои ќе Ви помогнат Вашите оценки да бидат објективни)	Оценка (1-5) (Ве молиме користете цели броеви)	Примери и предлози за подобрување
Комуникација	- Способен е да ја прилагоди комуникацијата на начин разбирлив за соговорниците - Способен е и достапен да сослуша различни мислења - Способен е внимателно да слуша и да проверува дали јасно и точно ги разбрал/а добиените насоки - Способен е да го одбере вистинскиот начин на комуникација (писмена или усна), во зависност од целната група - Способен е да воспостави правилна комуникација и да побара насоки со цел извршување на својата работа		
Учење и развој	- Поседува подготвеност за учење и развој - Совесно ги идентификува сопствените потреби за обука и развој поврзувајќи ги со стратешките приоритети и цели на институцијата - Го користи стекнатото знаење и искуство за да ја подобри работата - Активно учествува на обуките, вклучително и обуката преку работа и електронско учење - Бара нови извори на информации/идеи и различни пристапи за подобрување на своето знаење - Го споделува стекнатото знаење со колегите и го применува во секојдневното работење - Подготвен е да ги прифати иницијативите за промени во институцијата		
Остварување на резултати	- Способен е да ја организира својата работа на најефикасен начин - Способен е да се справи со повеќе задачи истовремено и да го планира своето време ефективно за нивна реализација - Способен е да работи под притисок - Способен е да изнаоѓа и да дава предлози за решавање на определени прашања за унапредување на резултатите во работењето, креативен е и иницијативен - Способен е да соработува со другите вработени и		



Прилог бр.4

ОБРАЗЕЦ Б

за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија Б

Податоци за оценуваниот (Овој дел го пополнува вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси во институцијата во која е вработен оценуваниот, во соработка со оценувачот)	
Име и презиме	Шифра и назив на работно место

Оценка од друг оценувач (Овој дел го пополнува другиот оценувач; анонимно)			
Општа компетенција	Индикатори (Ве молиме користете ги индикаторите кои ќе Ви помогнат Вашите оценки да бидат објективни)	Оценка (1-5) (Ве молиме користете цели броеви)	Примери и предлози за подобрување
Комуникација	- Способен е внимателно да слуша и да проверува дали јасно и точно ги разбрал/а добиените насоки - Способен е да воспостави правилна комуникација и да побара насоки со цел извршување на својата работа - Способен е да се изразува јасно и прецизно		
Учење и развој	- Поседува подготвеност за учење и развој - Совесно ги идентификува сопствените потреби за учење и развој - Го користи стекнатото знаење и искуство за да ја подобри работата - Активно учествува на обуките, вклучително и обукатта преку работа и електронско учење - Бара нови извори на информации/идеи и различни пристапи за подобрување на своето знаење - Го споделува стекнатото знаење со колегите и го применува во секојдневното работење		
Остварување на резултати	- Способен е да ја организира својата работа на најефикасен начин и да ги исполнува задачите во зададените рокови - Способен е да работи под притисок - Способен е да изнаоѓа и да дава предлози за решавање на определени прашања за унапредување на резултатите во работењето - Способен е да побара јасни и прецизни насоки за извршување на задачите - Способен е да се справи со повеќе задачи истовремено и да го планира своето време ефективно за нивна реализација - Способен е да работи под притисок - Способен е да изнаоѓа и да дава предлози за решавање на определени прашања за унапредување на резултатите во работењето, креативен е и иницијативен - Способен е да соработува со другите вработени и учествува активно на состаноците заради постигнување на резултати		



СПОГОДБИ

422.

Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 66/10, 33/11, 108/13, 158/14, 137/16 и 179/18, 31/19, 32/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19, 219/19 и 1/20), Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство, претставувано од министерот Доц.д-р Венко Филипче, на 28.01. 2020 год, склучија

СПОГОДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со оваа Спогодба се утврдува најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во Република Северна Македонија.

Член 2

При утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 13.419,00 денари.

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец јануари 2020 година.

Член 3

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на вработен во јавна здравствена установа ќе се утврдува, така што износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.419,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност.

Член 4

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од минималната плата утврдена со Законот за минимална плата на Република Северна Македонија.

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Република Северна Македонија, истата треба да се зголеми до износот на минималната плата.

Член 5

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи и казнено-поправните и воспитно-поправните установи во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствената дејност на примарно ниво на лицата сместени во нив да ги усогласат актите за исплата на плати.

Член 6

Страните потписнички на оваа Спогодба можат да договорат измени и дополнувања на истата во писмена форма.

Член 7

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.

Член 8

Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност („Службен весник на Република Македонија бр.158/14, 137/16 и 179/18 и 27/19)

Член 9

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за месец јануари 2020 година.

Бр. 0104-15/1
30 јануари 2020 година
Скопје

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Северна Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

Бр. 17-1147/1
30 јануари 2020 година
Скопје

Министерство за
здравство
Министер,
доц. д-р Венко Филипче, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020022